

1.	Наслов на наставниот предмет	Безбедност во сообраќајот
2.	Код	ФББН 13
3.	Студиска програма	криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност – Скопје - Катедра за безбедносни науки - Катедра за полициски науки
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус
6.	Академска година / семестар	2014/2015 VII семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Борис Мургоски
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Цели на предметот е студентите да се стекнат со интердисциплинарни знаења од областа правните, криминолошките и други научни области, кои на студентите им овозможуваат стекнување на знаења за нормативното уредување, организацијата и факторите за безбедност во сообраќајот (копнениот, водениот и воздушниот). При тоа да се оспособат и стекнат со компетенции за вршење на превентивни и безбедносни задачи во одредени видови на сообраќај.
11.	Содржина на предметната програма	Поим, видови, цели и значење на сообраќајот. Уредување, организација и фактори за безбедност во копнениот (патниот и железничкиот) сообраќај. Уредување, организација и фактори за безбедност на водениот (речниот, езерскиот и поморскиот) сообраќај. Уредување, организација и фактори за безбедност на воздушниот сообраќај. Сообраќајно право. Кривично-правни карактеристики на кривичните дела против безбедноста на јавниот сообраќај. Криминолошки карактеристики (феноменолошки и етиолошки) на сообраќајните деликти и несреќи. Теории за сообраќајните несреќи. Обврски на учесниците, надлежност и постапки во случај на сообраќајна несреќа. Управување, контрола и регулирање на сообраќајот. Полицијата и безбедноста во сообраќајот. Безбедносен сектор, патролна и позорна служба во безбедноста на сообраќајот. Увид на сообраќајна несреќа. Превентивни и репресивни мерки во сообраќајот. Стратегија за унапредување на безбедноста во сообраќајот.
12.	Методи на учење	Интеракција, аналитичко-синтетички, работа во групи, презентации
13.	Вкупен расположив фонд на време	2+2=2 часа неделно 30+30=60 часа семестрално

14	Распределба на расположивото време	2 часа предавање, 2 часа вежби 30 часа предавање, 30 часа вежби			
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	10 часови	
		16.2	Самостојни задачи	10 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80	бодови	
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10	бодови	
	17.3.	Активност и учество	10	бодови	
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)	до 50 бода		5(пет) (F)	
		Од 51 до 60 бода		6(шест) (E)	
		Од 61 до 70 бода		7(седум) (D)	
		Од 71 до 80 бода		8(осум) (C)	
		Од 81 до 90 бода		9(девет) (B)	
		Од 91 до 100 бода		10(десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовно следење на наставата и вежбите			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик			
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Испрашување по случаен избор, поставување на прашања и дискусија по извршена презентација, работа во групи и споредба на успешноста на работата меѓу групите			
22.	Литература				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Борис Мургоски	Збирка на прописи од областа на сообраќајот	Факултет за безбедност, Скопје, 2008
		2.	Тодор Кралев	Кривично правните и криминолошките аспекти на сообраќајната делинквенција	Студентски збор, Скопје, 1994
		3.	Боро Ристиќ	Безбедност во сообраќајот	Технички факултет, Битола, 1999
	4.	Душан Јосифоски	Сообраќајна	Скопје, 2006	

			психологија	
	5.	Дејвид.А.Хешер, Ен.М.Бруер	Транспорт:од економски и менаџментски аспект	Табернакул, Скопје,2009
	6.	Франко Ротим	Сигурност у промету - Експертиза сообраќајних незгода	Факултет прометних знаности, Загреб, 1998
	22.2.	Дополнителна литература		
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Слободан Пантазијевиќ	Безбедност саобраќаја	Полициска академија, Београд, 2000
	2.	Милан Иниќ	Безбедност друмског саобраќаја	Београд, 1998
	3.	Владимир Водинелиќ и други	Сообраќајна криминалистика	Београд, 1986

Прилог.3

1.	Наслов на наставниот предмет	Сообраќајна криминалистика
2.	Код	ФБКН 14
3.	Студиска програма	криминалист
4.	Организатор на студиска програма (единица, односно институт, катедра, одел)	Факултет за безбедност – Скопје Катедра за криминалистички науки
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	прв циклус
6.	Академска година / семестар	2014/2015 VIII семестар
7.	Број на ЕКТС кредити	6
8.	Наставник	проф. д-р Борис Мургоски
9.	Предуслови за запишување на предметот	Криминалистика и Безбедност во сообраќајот
10.	Цели на предметната програма (компетенции)	Цели на предметот е студентите да се стекнат со продлабочени интердисциплинарни знаења за сообраќајните деликти - несреќи во копнениот (патниот и железничкиот), воздушниот и водениот сообраќај; да се оспособат за ефикасна и ефективна работа при планирањето и реализирањето на криминалистичко-форензичкото истражувањето и обработка на местото на настанот на сообраќајниот деликт/несреќа, а со тоа и за ефикасна превенција кон сообраќајните деликти.
11.	Содржина на предметната програма	Сообраќајна криминалистика (поим, предмет, цели и задачи); Кривично правни и криминолошки карактеристики на сообраќајните деликти/несреќи. Специфичности на увидот и планирањето и криминалистичко-форензичката обработка на сообраќајните деликти/несреќи во оделни видови на сообраќајот: копнениот (патниот и железничкиот), водениот и воздушниот сообраќај. Пронаоѓање, обезбедување, и фиксирање на траги и докази од местото на настанот и транспортирање до соодветна лабораторија за вештачење; Криминалистичко-психолошки специфичности при разговорот со осомничен, обвинет, сведок, оштетен (жртва) во сообраќајната несреќа; Криминалистички (истражен) експеримент, реконструкција и вештачења кај сообраќајните несреќи. Специфичности при изработка на увидна документација (записник за увид на сообраќајната несреќа, фотодокументација од увидот, скица од лице местото, ситуационен план и останати прилози во доказната документација);
12.	Методи на учење	Аналитичко-синтетички, интеракција, работа во групи, презентации

13	Вкупен расположив фонд на време	2+2= 4 часа неделно 30+30=60 часа семестрално		
14	Распределба на расположивото време	2 часа предавање; 2 часа вежби неделно 30 часа предавање; 30 часа вежби семестрално		
15	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови
		15.2	Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари, тимска работа	10 часови
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	10 часови
		16.2	Самостојни задачи	10 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Тестови	80	бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10	бодови
	17.3.	Активност и учество	10	бодови
18	Критериуми за оценување (бодови / оцена)	до 50 бода		5(пет) (F)
		Од 51 до 60 бода		6(шест) (E)
		Од 61 до 70 бода		7(седум) (D)
		Од 71 до 80 бода		8(осум) (C)
		Од 81 до 90 бода		9(девет) (B)
		Од 91 до 100 бода		10(десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовно следење на наставата и вежбите		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Испрашување по случаен избор; поставување прашања од студенти на студенти по извршена презентација; работа во групи и споредба на успешноста на работата меѓу групите		
	Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
	1.	Krsto Lipovac	Bezbednost saobracaja	Sluzbeni list SRJ, Beograd, 2008
	2.	Vodinelic Vladimir i grupa avtorii	Saobracajna kriminalistika – metodika obrade saobracajnih nesreca na putevima, void I u vazduhu	Savremena administracija, Beograd, 1986
	3.	Борис Мургоски	Збирка на прописи од	Факултет за

				областа на саобраќајот, Предавања, 2010;	безбедност, Скопје, 2008
		4.	Стјуард Х.Џејмс Џон Џ.Норби	Форензика Вовед во научни и истражни техники	Второ издание, Табернакул, Скопје, 2009
		5.	Душан Јосифоски	Саобраќајна психологија	Скопје, 2006
		6.	Berislav Pavisevic	Metodika istrazivawa prometnih delikata	MUP, Zagreb, 1993
	22.2.	Дополнителна литература			
		Ред.бр.	Автори	Наслов	Издавач/година
		1.	Милан Иниќ	Безбедност друмског саобраќаја	Београд, 1998
		2.	Франко Ротим	Елементи сигурности цестовног промета	Загреб, 1990
		3.	Звонимир Шепаровиќ	Страдања у промету - сигурност и одговорност	Загреб - Београд, 1987
		4.	Станиша Милошевиќ	Саобраќајна психологија	Београд, 1985
		5.	Слободан Пантазијевиќ	Безбедност саобраќаја	Полициска академија, Београд, 2000
		6.			